



Проектот е финансиран
од Европската Унија

**Интегрирање на етничките малцинства на
пазарот на трудот преку поттикнување на
нивниот потенцијал за вработување**

Кратко резимена проектот

Главна цел на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување” е да го фасилитира процесот на интеграција на младите луѓе од етничките малцинства во Македонија и да ја зголеми нивната конкурентност на пазарот на трудот. Овој проект исто така цели да ги зголеми капацитетите за вработување и само-вработување на младите луѓе од етничките малцинства, да помогне во формирањето на нови бизниси, како и да се креира движечка сила кои ќе овозможат градење на капацитетите на младите луѓе од етничките малцинства како континуирана поддршка за професионален развој.

Целни групи на проектот се: млади луѓе и жени од етничките малцинства од Македонија, релевантни институции и организации кои работат на поддршка на жените и малцинствата, како и компании како потенцијални работодавачи.

Проектните активности ќе понудат бројни можности и бенефиции за младите луѓе од етничките малцинства како:

- кариерно советување
- прилагодени обуки и онлајн курсеви за вработување и само-вработување (ИТ курсеви, курсеви по англиски јазик)
- креативни работилници за жени
- обука за граѓанските организации за водење на онлајн обуки
- практикантска работа во повеќе компании
- бизнис план натпревар и финансиска помош од 3000 евра за 5 најдобри бизнис идеи

Проектот ќе трае од декември 2015 до август 2017 година.

Проектот е финансиран од Европската Унија, а се имплементира од 4 проектни партнери: ПСМ Фондација, ЗИП Институт, РОЖМ ДАЈА и Фондација Футуре 21.

Повеќе информации за проектот може да најдете на:

www.pretpriemac.mk

www.facebook.com/pretpriemac.mk

За подетални информации обратете се кај одговорното лице за контакт Назлије Исени

Е-пошта: nazlije@zipinstitute.mk

Тел: +389 71 586 602

Проектот е имплементиран од





Проектот е финансиран
од Европската Унија

Интегрирање на етничките малцинства на
пазарот на трудот преку поттикнување на
нивниот потенцијал за вработување

Детали за планираните активности во рамките на овој проект

- обуки за кариерно советување за 150 учесници
- 4 обуки за советување и онлајн курсеви за вработување и самовработување за 114 учесници
 - тука ќе бидат вклучени обуки за пишување CV, мотивационо писмо и подготовки за професионално комуницирање за време на интервју за работа
- 30 часа курс по англиски јазик
- 30 часа IT курсеви
- 5 креативни работилници за 50 жени
 - тука ќе се изрази креативноста на жените во шиенење, везење, производство на накит и др.
- 3 обуки за самовработување за 36 учесници како мотивација за започнување нов бизнис
- обука за вработување за најмалку 40 учесници
- 30 од учесниците ќе бидат вклучени во практиканската работа во 15 различни компании во времетраење од 2 месеца
- обука за 20 граѓански здруженија за спроведувања на онлајн обуки
- 2 четридневни обуки за обучувачи
- четридневна обука за започнување на нов бизнис за 10 учесници
- 150 менторски сесии за 30 учесници
- редирајнирање на веб порталот <http://pretpriemac.mk>
 - креирање на платформа за онлајн продажба на производите кои ќе бидат создадени во текот на креативните работилници
 - креирање на веб порталот на Албански јазик
- бизнис план натпревар и финансиска помош од 3000 евра за 5-те најдобри бизнис идеи.

Проектот е имплементиран од

